



ВЕ ВОДИ ВО:

ХАВАИ-ХОН



ОСКАРОВСКИ ОС ОДМОР ВО ЗИМА

Хаваи им припаѓа на Соединетите Американски Држави како 52 држава, и како и сите останати држави, има свој Парламент и претседател.

Благодарение на географската местоположба Хаваи има прекрасна погодна клима што е основен предуслов за развој на туризмот. Исто така, богато е и со ретки видови руди, шуми, а може да се каже и дека островот изобилува со вулкани. Заради сè ова Хаваи е познато собиралиште на огромен број туристи од цел свет и е кул светско одморалиште. Годишно Хавајците имаат прилив од повеќе милијарди долари, кои всушност го добиваат од "продажба" на море, сонце, палми и погодна клима.

Во хавајските продавници можат да се купат само производи од американско производство, бидејќи тие самите го запоставиле земјоделството, со што се добива впечаток на

одредена мала зависност. Сепак, Хаваи е најпосетеното туристичко место во светот и тука има сè за да ги задоволи потребите на Хавајците.

На Хаваи не останале рамнодушниту големите нафтени, филмски и индустриски магнати. Недалеку од хавајската плажа се наоѓаат големи нафтени платформи, а на Ваикики се снимени многу оscarовски дела. Во внатрешноста на островот се вршат ископувања на злато и на дијаманти.

Интересно е дека кај нив нема дрога. Наталитетот секогаш им е во пораст. Национален спорт на Хавајците е сумо борењето.

Во текот на годината температурата е константно висока - во лето е 32 степени, додека во зима е 40 сте-



ОЛУЛУ



ТРОВ ЗА ЛЕТЕН

пени. Најпогоден период за посета на овој остров всушност е зимскиот.

На Хаваи, исто така, редовно се одржуваат натпревари по сурфање, за кои најпогодна плажа е Ваикики, една од најубавите плажи во светот. Настаната е по природен пат, но подоцна поради големата посетеност на туристите, таа е градена и доградувана. Околу плажата се изградени познати хотели од брендovите, како "Хилтон", "Хајат" и други. На сурферски натпревари туристите имаат можност да ги гледаат лудориите на сурф мајсторите.

Понекогаш брановите достигнуваат височина и до 8 метри.

Хавајските плажи се преплавени со туристи, со шанкови каде се прават разни коктели, при што се пушта прекрасна музика, сè што овој остров го прави посебен. На плажата се организираат вечерни забави, на кои атмосферата ве понесува да се вклучите во нив и да заиграте. Никој не може да остане рамнодушен на она што се нуди на тој одмор од соништата. Повелете и сами тргнете да го истражувате и да ги осознаете убавините на ова прекрасно место од соништата.

